

Врз основа на чл. 110, а согласно член 141 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 82/2018 и 178/21 год.), Решение за акредитација бр.14-9417/3 од 27.07.2021 год. (Министерство за образование и наука), Правилникот за начинот на следењето на наставата, полагањето на испитите за педагошко - психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високо образовните установи објавен во („Службен весник на РМ“ бр.241-2020 и бр.11-2021 год.) и Правилникот за условите, постапката на запишување и правилата на студирање на програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко - психолошка и методска подготовка на Факултетот за образовни науки, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, објавува:

**КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА И МЕТОДСКА ПОДГОТОВКА НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
при УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
во летен СЕМЕСТАР, УЧЕБНАТА, 2022/2023 ГОДИНА**

Право на упис на оваа програма имаат сите кандидати кои завршиле дипломски студии со освоени (240 ЕКТС) на други факултети (ненаставна насока), а се вработиле како наставници или сакаат да се вработат како наставници во основно и средно образование.

Програма за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко - психолошка и методска подготовка (настава и практичната настава) се организира во траење од 1 (еден) семестар, според критериумите на ЕКТС.

Трошоците за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) изнесуваат 250 евра во денарска противвредност.

Рокови за пријавување и запишување:

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите се врши во следните термини:

Пријавување на кандидатите	24-25 јануари 2023
Одлука за прием	/
Запишување на кандидатите	30 – 31 јануари 2023
Приемен ден*	04.02.2023 во 10 часот

*Присуството е задолжително

Документи за пријавување и запишување:

При пријавувањето, кандидатите ги поднесуваат следните документи:

1. Пријава со потврда за уплатени 50 денари за административна такса;
2. Диплома за завршено високо образование (оригинал или заверена на нотар);
3. Извод од матичната книга на родените (оригинал или заверена на нотар);
4. Доказ за државјанство на РМ (Уверение, оригинал или заверена на нотар);

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. Индекс
2. Две фотографии (3,5 x 4,5 см.)
3. Пријавни листовисо потврда за уплатени 2x50 денари за административна такса
4. Потврда за уплатени средства во висина од 250 евра во денарска противвредност, на жиро сметката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.